

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 236

14 ноември 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3655. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија.....	2	3661. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Градско.....	10
3656. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	2	3662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гостивар.....	12
3657. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....	3	3663. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните на Република Северна Македонија.....	14
3658. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Видра Велес.....	4	3664. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	14
3659. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Доброволно противпожарно друштво Бабуна Чашка.....	6	3665. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	15
3660. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Извидувачки одред „Димитар Влахов“ Велес.....	8	3666. Програма за изменување на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019 година.....	16
		3667. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	16
		3668. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	16

	Стр.
3669. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	17

	Стр.
3670. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	21
Огласен дел	1-72

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3655.

Врз основа на членот 67 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 21 став (2) од Деловникот на Собранието на Република Македонија, членот 17 од Законот за Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2009) и Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 13/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседател на Собранието на Република Северна Македонија се избира

- Зекир Рамчиловик, пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6094/1
13 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3656.

Врз основа на член 101 став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 208/19) во членот 3 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите „наменети за:

- локални манифестации/саеми и
- манифестации/саеми утврдени во програмата за финансиска поддршка на руралниот развој.“.

Во ставот (2) по бројот „(1)“ се додаваат зборовите „алинеја 1“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Максималниот износ на поддршката од став (1) алинеја 2 на овој член не може да надмине 620.000 денари по манифестација/саем по корисник.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 2

Во членот 4 став (2) по бројот „(1)“ се додаваат зборовите „алинеја 1“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Максималниот износ на техничката поддршка од ставот (1) алинеја 2 на овој член не може да надмине 1.500.000 денари по еднодневна манифестација согласно средствата обезбедени во програмата за финансиска поддршка на руралниот развој.“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 3

Во членот 5 став (2) по зборот „ПВИ“ се додаваат зборовите „или PXL/алуминиумска“.

Член 4

Во членот 11 став (1) по бројот „3“ се додаваат зборовите „став (1) алинеја 1“.

Во ставот (4) по зборовите „техничката поддршка од“ се додаваат зборовите „член 3 став (1) алинеја 2 и“.

Во ставот (5) точката на крајот на реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите „по претходно доставено барање од страна на социјалните и економските партнери на Министерството.“.

Член 5

Во членот 12 став (1) по бројот „3“ се додаваат зборовите „член 4,“.

Член 6

Во членот 13 став (2) зборовите „членовите 2,3“ се заменуваат со зборовите „член 2, член 3 став (1) алинеја 1,“.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8730/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

3657.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Опис и име на движни ствари	Количина	Номенклатурен број
1.	Плоча вертикална ситуациона 160x170	1	1210-0000-0015-0
2.	Двоглед рачен 10x50 ЗСФ	1	1210-0000-0026-4
3.	Чамец гумен ДЧ-10	1	1443-0000-0002-5
4.	Котур за спасување на вода	2	1490-1416-0229-4
5.	Миноистражувач транзисторски ИМП/С/	1	1845-1864-0055-6
6.	Филтер за вода	5	2015-1083-8131-8
7.	Сад за вода од 20л.	1	2030-1080-0143-8
8.	Респиратор М-62 ФФ	30	2205-0000-0016-9
9.	Комбинезон заштитен М-3	15	2205-1039-2118-1
10.	Ракавици заштитни М-3	40	2205-1039-2120-7
11.	Наметка заштитна	420	2205-1083-5908-0
12.	Кецеља гумена	71	2205-1088-0284-4
13.	Чизми заштитни гумени	40	2205-1088-0286-8
14.	Маска заштитна М-1 мала	6	2205-2158-0001-6
15.	Лабораторија хемиска М-3	1	2210-0000-0010-3
16.	Дозиметар - ПТЕФАН	4	2210-0000-0031-0
17.	Ракавици заштитни - платнени	1	210-0000-0060-7
18.	Дозиметар лични ЛД - М3	432	2210-1039-2116-3
19.	Читач на личен дозиметар ЧЛД-М3	10	2210-1039-2117-5
20.	Детектор радиолошки ДР - М3	11	2210-1136-5801-1
21.	Дозиметар командни ДК - 500	16	2210-1149-2087-4
22.	Детектор хемиски РД М-115	11	2210-2153-4320-7
23.	Комплет инд. за РХБ заштитен	147	2215-0000-0003-1
24.	Станица за деконтам. на луѓе комплет со 4 ПЕ	1	2215-0000-0013-4
25.	Сад за деконтаминација Б-25	4	2215-0000-0021-3
26.	Прибор за деконтам. на возила ПДВ	1	2215-1038-5014-2
27.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	512	2215-1136-5804-2
28.	Алат за поправка на заштитни маски	1	2225-0000-0008-1
29.	Телефон АТА	1	3205-0000-0004-5
30.	Телефон моб. „SONI ERIKSON„ Т-290	1	3205-0000-1052-8
31.	Телефон моб. „SONI ERIKSON„ W -100 СПИРО	1	3205-0000-8864-7
32.	Радиостаница ТМ- 231 KENVUD	1	3210-0000-0449-5
33.	Телевизор во боја ГОРЕЊЕ	1	3210-3125-0083-2
34.	Мегафон транзисторски ТРМ - 551 ВВ	1	3355-0000-0036-3
35.	Микрофон М517 за магнетофон УХЕР 4000	1	3355-1083-0001-1
36.	Ангена магнетна СИРТЕЛ	1	3375-0000-0057-2
37.	Агрегат ГОРПЕДО 4С 225С 55-4-МЦА-6	1	3405-0000-0041-4
38.	Исправувач дополнувач БЦ-10 KENVUD	1	3435-0000-0058-2
39.	Батерија НИ-ЦД	6	3440-0000-0025-4
40.	Качувалки линиски	6	3460-1079-6667-1
41.	Лампа сигнална	34	3610-0000-0003-6
42.	Лампа акумулаторска	1	3625-0000-0028-7
43.	Копула за цивилна заштита	19	4305-0000-0040-3
44.	Марама женска за цивилна заштита	14	4305-0000-0041-5
45.	Капа за цивилна заштита	100	4305-0000-0042-7
46.	Копула за цивилна заштита - женска	8	4305-0000-0043-9
47.	Блуза женска за цивилна заштита	9	4305-0000-0055-5
48.	Панталони машки плави - цивилна заштита	34	4305-0000-0060-9
49.	Панталони женски плави - цивилна заштита	10	4305-0000-0061-0
50.	Капа војничка СМБ М-77	7	4305-1244-0714-8
51.	Кабаница за дожд СМБ	12	4305-3915-0173-4
52.	Кравата сина за цивилна заштита	65	4310-0000-0071-9
53.	Копула за цивилна заштита	4	4310-0000-0073-2
54.	Кондури женски за цивилна заштита	30	4315-0000-0017-9
55.	Чевли за цивилна заштита	7	4315-0000-0018-0
56.	Одело за цивилна заштита машки	10	4320-0000-0051-4
57.	Блуза за цивилна заштита	43	4320-0000-0052-6
58.	Ветровка за цивилна заштита - женска	26	4320-0000-0054-8
59.	Ветровка за цивилна заштита - машка	45	4320-0000-0055-1
60.	Одело работно СМБ	19	4320-0000-0074-5
61.	Јакна ПП од скај со влошка	5	4320-0000-0210-8
62.	Блуза работна ПП од чоја	1	4320-0000-0202-3
63.	Панталони работни ПП од чоја	1	4320-0000-0203-1
64.	Мантил работен ТПБ	1	4320-3915-0835-9
65.	Ракавици работни кожни	10	4320-3915-0936-4
66.	Вреќа за спиење туристичка	2	4340-0000-0020-6
67.	Шлем заштитен	30	4345-0000-0009-2

68.	Ранец за цивилна заштита	30	4355-0000-0021-4
69.	Торбица за старешини М-75 универзална	5	4355-1087-5264-8
70.	Торбица за старешини од скај	2	4355-3915-0011-5
71.	Шаторско крило со коноп – маскирно	5	4360-3915-0594-6
72.	Термос од 25 лит.	1	4620-4123-0016-7
73.	Нож за сечење леб	1	4620-4123-0193-7
74.	Торбица за прибор за јадење М-69	5	4355-1080-0179-5
75.	Порција за јадење од комплет М-69	5	4625-1080-0150-6
76.	Прибор за јадење М-69 (HJIB)	5	4625-1080-0153-1
77.	Моторна пумпа за вода - HONDA	1	5810-0000-0004-7
78.	Фазомер 110-250 V	1	6825-0000-0098-8
79.	Бормашина рачна од 1 до 10 мм.	1	7016-0000-0023-6
80.	Лопата	5	7087-6164-0097-4
81.	Крамп едностран со рачка	3	7093-0000-0005-4
82.	Маски за изолационен апарат	3	7710-0000-0007-6
83.	Апарат изолационен едночасовен	3	7710-0000-0011-8
84.	Футрола за маска за изолациони апарати	3	7710-0000-0012-8
85.	Опасач ПП	4	7710-1026-7635-8
86.	Спусница затворена 25 мет.	3	7720-0000-0094-6
87.	Вреки за спуштање	3	7720-0000-0106-9
88.	Црево доводно Ф-75	1	7720-0000-0179-3
89.	Напргача ПП ЛЛ -25	2	7730-0000-0077-7
90.	Бренгача Т-15	10	7730-0000-0078-9
91.	Апарат ПП S-50	7	7730-0000-0101-0
92.	Префлам одело	2	7746-0000-0030-9
93.	Упртач за извлекување повредени и оболели	9	7816-1083-4901-8
94.	Завој прв индивидуален	4	7843-1080-2740-4
95.	Торбица санитарска	87	7880-7011-0003-6
96.	Ранец за медицински техничари СНК-3	3	7880-7011-4454-4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Велес, а за потребите на Општински противпожарен сојуз Велес.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на општина Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7484/1
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

3658.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ВИДРА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Опис и име на движни ствари	Количина	Номенклатурен број
1.	Двоглед рачен 10х50 ЗСФ	1	1210-0000-0026-4
2.	Чамец гумен ДЧ-10	1	1443-0000-0002-5
3.	Котур за спасување на вода	2	1490-1416-0229-4
4.	Фиштер за вода	5	2015-1083-8131-8
5.	Сад за вода од 20л.	1	2030-1080-0143-8
6.	Респиратор М-62 ФФ	30	2205-0000-0016-9
7.	Комбинезон заштитен М-3	15	2205-1039-2118-1
8.	Ракавици заштитни М-3	35	2205-1039-2120-7
9.	Наметка заштитна	420	2205-1083-5908-0
10.	Кецеља гумена	71	2205-1088-0284-4
11.	Чизми заштитни гумени	40	2205-1088-0286-8
12.	Маска заштитна М-1 мала	6	2205-2158-0001-6
13.	Дозиметар - ПТЕФАН	3	2210-0000-0031-0
14.	Ракавици заштитни - платнени	1	2210-0000-0060-7
15.	Дозиметар лични ЛД - МЗ	432	2210-1039-2116-3
16.	Читач на личен дозиметар ЧЛД-МЗ	10	2210-1039-2117-5
17.	Детектор радиолошки ДР - МЗ	11	2210-1136-5801-1
18.	Дозиметар командни ДК - 500	16	2210-1149-2087-4
19.	Детектор хемиски РД М-115	11	2210-2153-4320-7
20.	Комплет инд. за РХБ заштитен	146	2215-0000-0003-1
21.	Сад за деконтаминација Б-25	4	2215-0000-0021-3
22.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	510	2215-1136-5804-2
23.	Телефон ПНАСОНИК КХ-Т3281БХ	1	3205-0000-0150-5
24.	Телефон моб. „SONI ERIKSON „ T-280 И	1	3205-0000-1203-5
25.	Телефон моб. „SONI ERIKSON „ W-100 СПИРО	1	3205-0000-8864-7
26.	Радио ТЕКСОНИК	1	3210-3125-0066-2
27.	Мегафон транзисторски ТРМ - 551 ВВ	1	3355-0000-0036-3
28.	Микрофон М517 за магнетофон УХЕР 4000	1	3355-1083-0001-1
29.	Антена магнетна СИРТЕЛ	1	3375-0000-0057-2
30.	Батерија НИ-ЦД	6	3440-0000-0025-4
31.	Качувалки линиски	6	3460-1079-6667-1
32.	Лампа сигнална	34	3610-0000-0003-6
33.	Лампа акумулаторска	1	3625-0000-0028-7
34.	Скала на растегување троделна	4	3935-0000-0006-4
35.	Кошула за цивилна заштита	19	4305-0000-0040-3
36.	Марама женска за цивилна заштита	14	4305-0000-0041-5
37.	Капа за цивилна заштита	100	4305-0000-0042-7
38.	Кошула за цивилна заштита - женска	8	4305-0000-0043-9
39.	Блуза женска за цивилна заштита	9	4305-0000-0055-5
40.	Панталони машки плави - цивилна заштита	34	4305-0000-0060-9
41.	Панталони женски плави - цивилна заштита	10	4305-0000-0061-0
42.	Капа војничка СМБ М-77	7	4305-1244-0714-8
43.	Кабаница за дожд СМБ	12	4305-3915-0173-4
44.	Кравата сина за цивилна заштита	63	4310-0000-0071-9
45.	Кошула за цивилна заштита	5	4310-0000-0073-2
46.	Маица ДЗС со кратки ракави	6	4310-0000-0104-9
47.	Кондури женски за цивилна заштита	26	4315-0000-0017-9
48.	Чевли за цивилна заштита	7	4315-0000-0018-0
49.	Одело за цивилна заштита машки	10	4320-0000-0051-4
50.	Блуза за цивилна заштита	43	4320-0000-0052-6
51.	Ветровка за цивилна заштита - женска	26	4320-0000-0054-8
52.	Ветровка за цивилна заштита - машка	45	4320-0000-0055-1
53.	Одело работно СМБ	19	4320-0000-0074-5
54.	Јакна ПП од скај со влошка	5	4320-0000-0210-8
55.	Блуза работна ПП од чоја	1	4320-0000-0202-3
56.	Панталони работни ПП од чоја	1	4320-0000-0203-1
57.	Бунда стражарска	1	4320-3915-0786-0
58.	Мантил работен ТПБ	1	4320-3915-0835-9
59.	Ракавици работни кожни	10	4320-3915-0936-4
60.	Вреќа за спиење туристичка	2	4340-0000-0020-6
61.	Шлем заштитен	30	4345-0000-0009-2
62.	Ранец за цивилна заштита	51	4355-0000-0021-4
63.	Торбица за старешини М-75 универзална	5	4355-1087-5264-8
64.	Торбица за старешини од скај	2	4355-3915-0011-5
65.	Шаторско крило со коноп - маскирно	5	4360-3915-0594-6
66.	Термос од 25 лит.	1	4620-4123-0016-7
67.	Нож за сечење леб	1	4620-4123-0193-7
68.	Торбица за прибор за јадење М-69	5	4355-1080-0179-5
69.	Порција за јадење од комплет М-69	5	4625-1080-0150-6

70.	Прибор за јадење М-69 (НЛВ)	5	4625-1080-0153-1
71.	Скала алуминска	2	4740-1078-1001-0
72.	Моторна пумпа за вода - HONDA	4	5810-0000-0004-7
73.	Фазомер 110-250 V	1	6825-0000-0098-8
74.	Бормашина рачна од 1 до 10 мм.	1	7016-0000-0023-6
75.	Лопата	5	7087-6164-0097-4
76.	Крамп едностран со рачка	3	7093-0000-0005-4
77.	Алат ОРАО	3	7097-0000-0049-9
78.	Маски за изолационен апарат	8	7710-0000-0007-6
79.	Апарат изолационен едночасовен	8	7710-0000-0011-8
80.	Футрола за маска за изолациони апарати	8	7710-0000-0012-8
81.	Опасач ПП	4	7710-1026-7635-8
82.	Спусница затворена 25 мет.	3	7720-0000-0094-6
83.	Вреќи за спуштање	3	7720-0000-0106-9
84.	Црево доводно Ф-75	4	7720-0000-0179-3
85.	Скала кукачка од 4,8 м.	1	7720-1132-8837-6
86.	Напргњача ПП ЛЛ -25	2	7730-0000-0077-7
87.	Брентача Т-15	16	7730-0000-0078-9
88.	Апарат ПП S-50	7	7730-0000-0101-0
89.	Пеногенератор со димовук Т-ГЛП-200	1	7730-0000-0142-3
90.	Префлам одело	3	7746-0000-0030-9
91.	Упртач за извлекување повредени и оболели	9	7816-1083-4901-8
92.	Завој прв индивидуален	4	7843-1080-2740-4
93.	Торбица санитарска	87	7880-7011-0003-6
94.	Ранец за медицински техничари СНК-3	3	7880-7011-4454-4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Доброволно противпожарно друштво Видра Велес.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно противпожарно друштво Видра Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7484/2
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангшев**, с.р.

3659.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДОБРОВОЛНО ПРОТВОПОЖАРНО ДРУШТВО БАБУНА ЧАШКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Опис и име на движни ствари	Количина	Номенклатурен број
1.	Двоглед рачен 10x50 ЗСФ	1	1210-0000-0026-4
2.	Планшета хор. Конзорциум Београд	1	1220-0000-0014-9
3.	Чамец гумен со весла за 4-6 лица	1	1443-0000-0003-7
4.	Котур за спасување на вода	2	1490-1416-0229-4
5.	Филтер за вода	5	2015-1083-8131-8
6.	Сад за вода од 20л.	1	2030-1080-0143-8
7.	Респиратор М-62 ФФ	30	2205-0000-0016-9
8.	Комбинезон заштитен М-3	15	2205-1039-2118-1
9.	Ракавици заштитни М-3	35	2205-1039-2120-7
10.	Наметка заштитна	419	2205-1083-5908-0
11.	Кецеља гумена	71	2205-1088-0284-4
12.	Чизми заштитни гумени	40	2205-1088-0286-8
13.	Маска заштитна М-1 мала	6	2205-2158-0001-6
14.	Дозиметар - ПТЕФАН	3	2210-0000-0031-0
15.	Ракавици заштитни - платнени	1	2210-0000-0060-7
16.	Дозиметар лични ЛД - МЗ	432	2210-1039-2116-3
17.	Читач на личен дозиметар ЧЛД-МЗ	10	2210-1039-2117-5
18.	Детектор радиолошки ДР - МЗ	10	2210-1136-5801-1
19.	Дозиметар командни ДК - 500	16	2210-1149-2087-4
20.	Детектор хемиски РД М-115	11	2210-2153-4320-7
21.	Комплет инд. за РХБ заштитен	146	2215-0000-0003-1
22.	Сад за деконтаминација Б-25	4	2215-0000-0021-3
23.	Прибор за деконтам. на возила ПДВ	1	2215-1038-5014-2
24.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	510	2215-1136-5804-2
25.	Телефон ЕТА	1	3205-0000-0003-3
26.	Телефон моб. SAMSUNG 6600	1	3205-0000-8860-0
27.	Радиостаница ТМ- 231 KENVUD	1	3210-0000-0449-5
28.	Мегафон транзисторски ТРМ - 551 ВВ	1	3355-0000-0036-3
29.	Микрофон М517 за магнетофон УХЕР 4000	1	3355-1083-0001-1
30.	Антена магнетна СИРТЕЛ	1	3375-0000-0057-2
31.	Батерија НИ-ПД	7	3440-0000-0025-4
32.	Качувалки линиски	5	3460-1079-6667-1
33.	Лампа сигнална	34	3610-0000-0003-6
34.	Лампа акумулаторска	1	3625-0000-0028-7
35.	Јаже конопно разно	1	4155-0000-0042-8
36.	Кошула за цивилна заштита	19	4305-0000-0040-3
37.	Марама женска за цивилна заштита	16	4305-0000-0041-5
38.	Капа за цивилна заштита	100	4305-0000-0042-7
39.	Кошула за цивилна заштита - женска	8	4305-0000-0043-9
40.	Блуза женска за цивилна заштита	9	4305-0000-0055-5
41.	Панталони машки плави - цивилна заштита	34	4305-0000-0060-9
42.	Панталони женски плави - цивилна заштита	10	4305-0000-0061-0
43.	Капа војничка СМБ М-77	7	4305-1244-0714-8
44.	Кабаница за дожд СМБ	12	4305-3915-0173-4
45.	Кравата сина за цивилна заштита	63	4310-0000-0071-9
46.	Кошула за цивилна заштита	5	4310-0000-0073-2
47.	Кондури женски за цивилна заштита	30	4315-0000-0017-9
48.	Чевли за цивилна заштита	7	4315-0000-0018-0
49.	Одело за цивилна заштита машки	10	4320-0000-0051-4
50.	Блуза за цивилна заштита	43	4320-0000-0052-6
51.	Ветровка за цивилна заштита - женска	26	4320-0000-0054-8
52.	Ветровка за цивилна заштита - машка	45	4320-0000-0055-1
53.	Одело работно СМБ	19	4320-0000-0074-5
54.	Јакна ПП од скај со влошка	5	4320-0000-0210-8
55.	Блуза работна ПП од чоја	1	4320-0000-0202-3
56.	Панталони работни ПП од чоја	1	4320-0000-0203-1
57.	Бунда стражарска	1	4320-3915-0786-0
58.	Мантил работен ТПБ	1	4320-3915-0835-9
59.	Ракавици работни кожни	10	4320-3915-0936-4
60.	Вреќа за спиење туристичка	2	4340-0000-0020-6
61.	Племе заштитен	30	4345-0000-0009-2
62.	Ранец за цивилна заштита	30	4355-0000-0021-4
63.	Торбица за старешини М-75 универзална	5	4355-1087-5264-8
64.	Торбица за старешини од скај	4	4355-3915-0011-5
65.	Шаторско крило со коноп - маскирно	5	4360-3915-0594-6
66.	Термос од 25 лит.	1	4620-4123-0016-7
67.	Торбица за прибор за јадење М-69	5	4355-1080-0179-5

68.	Порција за јадење од комплет М-69	5	4625-1080-0150-6
69.	Прибор за јадење М-69 (НЛВ)	5	4625-1080-0153-1
70.	Машина за пишување „OLIMPIA„	1	4805-1083-3035-8
71.	Моторна пумпа за вода - HONDA	1	5810-0000-0004-7
72.	Фазомер 110-250 V	1	6825-0000-0098-8
73.	Рам за бонсек	1	7003-1144-0002-3
74.	Бормашина рачна од 1 до 10 мм.	1	7016-0000-0023-6
75.	Лопата	5	7087-6164-0097-4
76.	Крамп едностран со рачка	3	7093-0000-0005-4
77.	Маски за изолационен апарат	1	7710-0000-0007-6
78.	Апарат изолационен едночасовен	1	7710-0000-0011-8
79.	Футрола за маска за изолациони апарати	1	7710-0000-0012-8
80.	Опасач ПП	4	7710-1026-7635-8
81.	Спусница затворена 25 мет.	3	7720-0000-0094-6
82.	Вреќи за спуштање	3	7720-0000-0106-9
83.	Црево доводно Ф-75	1	7720-0000-0179-3
84.	Напртњача ПП ЛЛ -25	2	7730-0000-0077-7
85.	Брентача Т-15	7	7730-0000-0078-9
86.	Апарат ПП S-50	7	7730-0000-0101-0
87.	Префлам одело	3	7746-0000-0030-9
88.	Упртач за извлекување повредени и оболели	9	7816-1083-4901-8
89.	Завој прв индивидуален	4	7843-1080-2740-4
90.	Торбица санитарска	87	7880-7011-0003-6
91.	Ранец за медицински техничари СНК-3	3	7880-7011-4454-4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Доброволно противпожарно друштво Бабуна Чашка.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно противпожарно друштво Бабуна Чашка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7484/3
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3660.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ИЗВИДУВАЧКИ
ОДРЕД ДИМИТАР ВЛАХОВ ВЕЛЕС**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Опис и име на движни ствари	Количина	Номенклатурен број
1.	Двоглед рачен 10x50 ЗСФ	1	1210-0000-0026-4
2.	Мегафон транзисторски ТРМ - 551 ВВ	1	3355-0000-0036-3
3.	Микрофон М517 за магнетофон УХЕР 4000	1	3355-1083-0001-1
4.	Лампа сигнална	34	3610-0000-0003-6
5.	Лампа акумулаторска	1	3625-0000-0028-7
6.	Јаже конопно разно	1	4155-0000-0042-8
7.	Марама женска за цивилна заштита	10	4305-0000-0041-5
8.	Капа за цивилна заштита	97	4305-0000-0042-7
9.	Кошула за цивилна заштита - женска	8	4305-0000-0043-9
10.	Блуза женска за цивилна заштита	9	4305-0000-0055-5
11.	Панталони машки плави - цивилна заштита	34	4305-0000-0060-9
12.	Панталони женски плави - цивилна заштита	10	4305-0000-0061-0
13.	Капа војничка СМБ М-77	7	4305-1244-0714-8
14.	Кабаница за дожд СМБ	15	4305-3915-0173-4
15.	Кравата сина за цивилна заштита	63	4310-0000-0071-9
16.	Кошула за цивилна заштита	5	4310-0000-0073-2
17.	Кондури женски за цивилна заштита	30	4315-0000-0017-9
18.	Чевли за цивилна заштита	7	4315-0000-0018-0
19.	Одело за цивилна заштита машки	13	4320-0000-0051-4
20.	Блуза за цивилна заштита	46	4320-0000-0052-6
21.	Ветровка за цивилна заштита - женска	26	4320-0000-0054-8
22.	Ветровка за цивилна заштита - машка	45	4320-0000-0055-1
23.	Одело работно СМБ	19	4320-0000-0074-5
24.	Јакна ПП од скај со влошка	8	4320-0000-0210-8
25.	Бунда стражарска	1	4320-3915-0786-0
26.	Мангил работен ТПБ	1	4320-3915-0835-9
27.	Ракавици работни кожни	10	4320-3915-0936-4
28.	Вреќа за спиење туристичка	2	4340-0000-0020-6
29.	Кебе војничко	113	4340-3915-1122-1
30.	Ранец за цивилна заштита	30	4355-0000-0021-4
31.	Торбица за старешини М-75 универзална	5	4355-1087-5264-8
32.	Торбица за старешини од скај	4	4355-3915-0011-5
33.	Ранец војнички СМБ	12	4355-3915-1202-6
34.	Шаторско крило со коноп – маскирно	5	4360-3915-0594-6
35.	Решо електрично	1	4610-1078-0004-7
36.	Термос од 25 лит.	1	4620-4123-0016-7
37.	Нож за сечење леб	1	4620-4123-0193-7
38.	Торбица за прибор за јадење М-69	5	4355-1080-0179-5
39.	Порција за јадење од комплет М-69	5	4625-1080-0150-6
40.	Прибор за јадење М-69 (НЛВ)	5	4625-1080-0153-1
41.	Машина за пишување „БИСЕР„	1	4805-0000-0048-7
42.	Калорифер	1	6010-5194-0013-3
43.	Лопата	5	7087-6164-0097-4
44.	Крамп едностран со рачка	3	7093-0000-0005-4
45.	Вреќи за спуштање	1	7720-0000-0106-9
46.	Апарат ПП S-50	1	7730-0000-0101-0
47.	Упргач за извлекување повредени и оболели	9	7816-1083-4901-8
48.	Завој прв индивидуален	4	7843-1080-2740-4
49.	Торбица санитарска	89	7880-7011-0003-6
50.	Канта пластична од 10 лит.	1	9520-1079-6308-0
51.	Канта пластична од 20 лит.	2	9520-1079-6310-9
52.	Кофа пластична за вода	2	9525-0000-0002-5
53.	Катанци	10	9525-1079-0008-8

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Извиднички одред Димитар Влахов Велес.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Извиднички одред Димитар Влахов Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7484/4
29 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџушев**, с.р.

3661.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО ГРАДСКО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. Број	Опис и име на движни ствари	Количина	Номенклатурен број
1.	Двоглед рачен 10x50 ЗСФ	1	1210-0000-0026-4
2.	Чамец гумен со весла за 4-6 лица	1	1443-0000-0003-7
3.	Котур за спасување на вода	2	1490-1416-0229-4
4.	Миноистражувач транзисторски ИМП/С/	1	1845-1864-0055-6
5.	Филтер за вода	5	2015-1083-8131-8
6.	Сад за вода од 20л.	1	2030-1080-0143-8
7.	Респиратор М-62 ФФ	30	2205-0000-0016-9
8.	Комбинезон заштитен М-3	15	2205-1039-2118-1
9.	Ракавици заштитни М-3	35	2205-1039-2120-7
10.	Наметка заштитна	420	2205-1083-5908-0
11.	Кецеља гумена	71	2205-1088-0284-4
12.	Чизми заштитни гумени	35	2205-1088-0286-8
13.	Маска заштитна М-1 мала	5	2205-2158-0001-6
14.	Дозиметар - ПТЕФАН	3	2210-0000-0031-0
15.	Ракавици заштитни - платнени	1	2210-0000-0060-7
16.	Дозиметар лични ЛД - МЗ	432	2210-1039-2116-3
17.	Читаач на личен дозиметар ЧЛД-МЗ	10	2210-1039-2117-5
18.	Детектор радиолошки ДР - МЗ	10	2210-1136-5801-1
19.	Дозиметар командни ДК - 500	16	2210-1149-2087-4
20.	Детектор хемиски РД М-115	11	2210-2153-4320-7
21.	Комплет инд. за РХБ заштитен	146	2215-0000-0003-1
22.	Станица за деконтам. на луѓе комплет со 4 ПЕ	1	2215-0000-0013-4
23.	Сад за деконтаминација Б-25	4	2215-0000-0021-3
24.	Прибор за деконтам. на возила ПДВ	1	2215-1038-5014-2
25.	Прибор личен за деконтаминација ЛПД-М1	510	2215-1136-5804-2
26.	Телефон АТА	1	3205-0000-0004-5
27.	Телефон моб. „SONI ERIKSON„ Т-290	1	3205-0000-1052-8
28.	Радиостаница ТМ- 231 KENVUD	1	3210-0000-0449-5
29.	Мегафон транзисторски ТРМ - 551 ВВ	1	3355-0000-0036-3
30.	Микрофон М517 за магнетофон УХЕР 4000	1	3355-1083-0001-1
31.	Антиена телескопска за радиостаница ТХ-26	1	3375-0000-0076-6
32.	Агрегат бензински 1КВ БЕАМ ТОМОС ИМО 08	1	3405-0000-0067-0
33.	Исправувач ПЦ-430	1	3435-0000-0059-4
34.	Батерија НИ-ЦД	6	3440-0000-0025-4
35.	Качувалки линиски	5	3460-1079-6667-1
36.	Лампа сигнална	34	3610-0000-0003-6
37.	Лампа акумулаторска	1	3625-0000-0028-7
38.	Пила моторна ТОМОС - ХУСВАРНА 61	1	3860-0000-0028-9
39.	Јаже конопно разно	1	4155-0000-0042-8
40.	Кошула за цивилна заштита	19	4305-0000-0040-3
41.	Марама женска за цивилна заштита	14	4305-0000-0041-5
42.	Капа за цивилна заштита	100	4305-0000-0042-7
43.	Кошула за цивилна заштита - женска	8	4305-0000-0043-9
44.	Блуза женска за цивилна заштита	9	4305-0000-0055-5
45.	Панталони машки плави - цивилна заштита	34	4305-0000-0060-9
46.	Панталони женски плави - цивилна заштита	10	4305-0000-0061-0
47.	Капа војничка СМБ М-77	7	4305-1244-0714-8
48.	Кабаница за дожд СМБ	12	4305-3915-0173-4
49.	Кравата сина за цивилна заштита	63	4310-0000-0071-9
50.	Кошула за цивилна заштита	5	4310-0000-0073-2
51.	Кондури женски за цивилна заштита	30	4315-0000-0017-9
52.	Чевли за цивилна заштита	7	4315-0000-0018-0
53.	Одело за цивилна заштита машки	10	4320-0000-0051-4
54.	Блуза за цивилна заштита	43	4320-0000-0052-6
55.	Ветровка за цивилна заштита - женска	26	4320-0000-0054-8
56.	Ветровка за цивилна заштита - машка	45	4320-0000-0055-1
57.	Одело работно СМБ	19	4320-0000-0074-5
58.	Јакна ПП од скај со влошка	5	4320-0000-0210-8
59.	Блуза работна ПП од чоја	1	4320-0000-0202-3
60.	Панталони работни ПП од чоја	1	4320-0000-0203-1
61.	Бунда стражарска	1	4320-3915-0786-0
62.	Мантил работен ТПБ	1	4320-3915-0835-9
63.	Ракавици работни кожни	10	4320-3915-0936-4
64.	Вреќа за спиење туристичка	2	4340-0000-0020-6
65.	Шлем заштитен	30	4345-0000-0009-2
66.	Ранец за цивилна заштита	30	4355-0000-0021-4
67.	Торбица за старешини М-75 универзална	5	4355-1087-5264-8
68.	Торбица за старешини од скај	2	4355-3915-0011-5
69.	Шаторско крило со коноп - маскирно	5	4360-3915-0594-6
70.	Термос од 25 лит.	1	4620-4123-0016-7

71.	Нож за сечење леб	1	4620-4123-0193-7
72.	Торбица за прибор за јадење М-69	5	4355-1080-0179-5
73.	Порција за јадење од комплет М-69	5	4625-1080-0150-6
74.	Прибор за јадење М-69 (НЛВ)	5	4625-1080-0153-1
75.	Машина за пишување „OLIMPIA„	1	4805-1083-3035-8
76.	Моторна пумпа за вода - HONDA	1	5810-0000-0004-7
77.	Пумпа електромоторна муљна 800 лит./мин. со	1	5810-0000-0034-5
78.	Фазомер 110-250 V	1	6825-0000-0098-8
79.	Рам за бонсек	1	7003-1144-0002-3
80.	Бормашина рачна од 1 до 10 мм.	1	7016-0000-0023-6
81.	Лопата	5	7087-6164-0097-4
82.	Крамп едностран со рачка	3	7093-0000-0005-4
83.	Маски за изолационен апарат	1	7710-0000-0007-6
84.	Апарат изолационен едночасовен	1	7710-0000-0011-8
85.	Футрола за маска за изолациони апарати	1	7710-0000-0012-8
86.	Опасач ПП	4	7710-1026-7635-8
87.	Спусница затворена 25 мет.	3	7720-0000-0094-6
88.	Вреки за спуштање	3	7720-0000-0106-9
89.	Црево доводно Ф-75	1	7720-0000-0179-3
90.	Напргача ПП ЈЛЈ -25	2	7730-0000-0077-7
91.	Брентача Т-15	7	7730-0000-0078-9
92.	Апарат ПП S-50	7	7730-0000-0101-0
93.	Префлам одело	3	7746-0000-0030-9
94.	Упртач за извлекување повредени и оболели	9	7816-1083-4901-8
95.	Завој прв индивидуален	4	7843-1080-2740-4
96.	Торбица санитарска	87	7880-7011-0003-6
97.	Ранец за медицински техничари СНК-3	2	7880-7011-4454-4
98.	Графоскоп	1	9130-1025-2393-8

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Доброволно противпожарно друштво Градско.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со претседателот на Доброволно противпожарно друштво Градско со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7484/5

29 октомври 2019 година

Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев, с.р.**

3662.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7N3	1
2	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7RO	1
3	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7QM	1
4	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7N3	1
5	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7R4	1
6	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7P1	1
7	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7Q4	1
8	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7QD	1
9	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7ND	1
10	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NH	1
11	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190GWK	1
12	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FW7	1
13	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FW4	1
14	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FTF	1
15	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FSY	1
16	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FWO	1
17	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190DTP	1
18	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FWC	1
19	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FWF	1
20	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FW2	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гостивар за потребите на CEOY „Гостивар“ Гостивар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8706/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

3663.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВари НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20 % ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари - деловни простории, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 во Скопје, КП бр. 9521, КО Центар 1, зграда 2, влез 1, кат 4, намена на посебниот дел од зградата ДП, со површина од 557 м², запишана во Имотен лист бр.9099, сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8714/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Në bazë të nenit 18 paragrafi (1) të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 101/19), Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në seancën e mbajtur më 5 tetori të vitit 2019, solli

V E N D I M

PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM TË PËRHERSHËM TË SENDEVE TË PALUAJTSHME AGJENCISË PËR ZBATIMIN E GJUHËS QË E FLASIN SË PAKU 20% E QYTETARËVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Neni 1

Me këtë vendim Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës që e Flasin së Paku 20% e Qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për përdorim të përhershëm, pa kompensim i jepen sende të paluajshme – hapësira afarist, të cilat ndodhen në Rr. „Kej Dimitar Vlahov“ nr. 4 në Shkup, PK nr. 9521, KK Qendër 1, ndërtesë 2, hyrje 1, kati 4, qëllimi i pjesës së veçantë të ndërtesës HA, me sipërfaqe nga 5572 , e regjistruar në Fletëpronësi nr. 9099, pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 2

Ky vendimi hyn në fuqi një ditë pas botimit në „Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

Nr. 45-8714/1
5 nëntori 2019
Shkup

Zëvendës kryeministër
i qeverisë së Republikës
së Maqedonisë së Veriut,
d-r **Bujar Osmani**, с.р.

3664.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупецот на земјиште Друштво за производство, промет и услуги МЕОТЕК ДООЕЛ Тетово, со седиште во Тетово.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува градежна парцела Г.П. 20.3 којашто е дел од К.П 602/5 со површина од 14.041 м² и градежна парцела Г.П. 20.4 којашто е дел од К.П 602/5 со површина од 173 м², односно со вкупна површина од 14.214 м², според Имотен лист бр.1 за катастарската општина Бунарцик и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.0801-268/3-2019 од 30.9.2019 година, во сопственост на Република Северна Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од план број 16/19 за Урбан блок 20, Градежна парцела 20.3 и 20.4, К.О. Бунарцик, Општина Илинден издадено од Дирекција за технолошко индустриски развојни зони на Република Северна Македонија

Бр. 08-1254/2 од 24.9.2019 година, врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје 1 со технички број Ф1607 од 2008 година, одобрен со Решение бр.16-8774/3 од 1.9.2008 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, односно 1.421,4 евра за една година, определено како фиксен износ;

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Северна Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиштето доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 7.107 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8923/1
12 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3665.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 4134/1, КП бр. 4134/3 и КП бр. 4135/1 во КО Бутел, на место викано Шуто Оризари - Скопје, и тоа:

1. на КП бр. 4134/1 во КО Бутел:

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1816 м²,

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м²,

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 1006 м²,

- зграда 4, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 362 м²,

- зграда 5, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 401 м²,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 241 м²,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 333 м²,

- зграда 6, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 277 м²,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 439 м²,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 256 м²,

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 2, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 154 м²,

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 201 м²,

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Г, со внатрешна површина од 121 м²;

2. на КП бр. 4135/1 во КО Бутел:
 - зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 111 м²,
 - зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 8 м² и
 3. на КП бр. 4134/3 во КО Бутел зграда 1, намена на зградата и друг објект во В4-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 13 м²,
 во корист на Република Северна Македонија во Ка-
 тастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
 нот на објавувањето во „Службен весник на Република
 Северна Македонија“.

Бр. 45-8955/1
 12 ноември 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3666.

Врз основа на член 18 од Законот за извршување на
 Буџетот на Република Македонија за 2019 година
 („Службен весник на Република Македонија“ бр.
 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на
 седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за намалување на аерозагадувањето
 за 2019 година бр. 45-276/1 од 22.1.2019 година
 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/19
 и „Службен весник на Република Северна Македонија“
 бр. 181/19), во делот IV, табелата се менува и гласи:

Намена	%	Планирани средства (во денари)
1. 1.1. Замена на постоечките несеколожки системи за греење во домаќинства, градинки, основни и средни училишта, здравствени објекти и административни објекти во најзагадените градови во Република Северна Македонија: 1.1.1. Горилници на плин (гас), АЦ Инвертер клими, ВРФ Систем, Топлински пумпи 1.1.2. Енергетска ефикасност 1.1.3. Зелени урбани површини	97,93%	77.000.000,00 30.000.000,00 11.500.000,00
2. 2.1. Набавка на пречистувачи за воздух во внатрешни простори во градинки, основни и средни училишта, здравствени објекти и административни објекти во најзагадените градови во Република Северна Македонија	2,07%	2.500.000,00
ВКУПНО	100 %	121.000.000,00

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
 денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
 лика Северна Македонија“.

Бр. 45-8666/1
 5 ноември 2019 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

3667.

Врз основа на член 180-а, член 194 став 2, член 197
 став 1 алинеја е), член 208 став 1 од Законот за хартии
 од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005,
 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013,
 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и
 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на РСМ на
 седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на брокерската кука
 Инвестброкер АД Скопје и на одговорното лице на
 брокерската кука, Филип Петрушевски.

2. Јавната опомена од став 1 се изрекува поради по-
 стапување спротивно на член 180-а од Законот за хар-
 тии од вредност, а во врска со член 14 и член 17 од За-
 конот за спречување перење пари и финансирање на
 тероризам („Службен весник на РМ“ број 120/2018),
 односно поради делумна идентификација на девет кли-
 енти кои тргувале преку полномошник и делумна оцен-
 ка на деловниот однос помеѓу ополномоштувачите и
 полномошниците при реализација на трансакции со ак-
 ции на издавачот Скопски пазар АД Скопје.

3. Јавната опомена ќе се објави во дневен весник
 кој излегува на целата територија на Република Север-
 на Македонија по неговата конечност.

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
 Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-86
 6 ноември 2019 година
 Скопје

Комисија за хартии од вредност
 на Република Северна Македонија
 Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

3668.

Врз основа на член 180-а, член 194 став 1 и 5, член
 197 став 1 алинеја в) и член 206 став 1 алинеја г) од За-
 конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“
 број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
 13/201, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015,
 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност
 на Република Северна Македонија на седницата одржа-
 на на ден 6.11.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува привремена забрана на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје за вршење на сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност, во времетраење од 15 дена.

2. Привремената забрана од точка 1 на ова решение, се изрекува поради постапување спротивно на член 180-а од Законот за хартии од вредност, а во врска со член 14, член 17 и член 33 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ број 120/2018), односно поради неидентификација на пет клиенти кои тргувале преку полномошник, неприбавување доволно податоци за целта и намерата на деловниот однос помеѓу ополномоштувачите и полномошниците, преземање на сите потребни мерки при спроведување на засилена анализа и непосредување документација како основа за спроведување на засилена анализа на клиент при реализација на трансакции со акции на издавачот Скопски пазар АД Скопје.

3. Се задолжуваат Македонската Берза АД Скопје и Централниот Депозитар АД Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја исклучат од членство брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје додека трае забраната согласно точка 1 од изреката на ова решение.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Број УП1 08-87
6 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3669.

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 18/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА
ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007, 88/2007,

4/2012, 84/2014, 28/2016 и 182/2016) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 2 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) Барањето и документацијата што ја доставува подносителот на барањето до Комисијата за хартии од вредност, се доставува и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (3) од овој член.“

Член 2

Во Правилникот во член 3 став (3), по зборовите „од Законот за хартии од вредност“ се додава запирка и следниот текст: „податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност пропишани со Образецот И-ЗТД1 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина“ и Образецот И-ЗТД2 „Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“ кои се составен дел на овој Правилник“.

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 5

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 183/2019).

Број 01-894/3
6 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Прилог 1-Образец И-ЗТД1

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина “

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____ е објавен на ден _____ на
(назив и седиште на издавачот)

_____ (медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____ објавен со Јавниот повик на ден _____
(назив и седиште на издавачот)

на _____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____,
(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е согласно Законот
(% од акциите со право на глас претставени на Собранието)

за трговските друштва и Статутот на Друштвото _____.
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот) на начин и во облик согласно Законот за

трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност¹ _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

¹ Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

Прилог 2-Образец И-ЗТД2

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Органот на управување на Друштвото _____ е
(назив и седиште на издавачот)

овластен со Статутот на друштвото да донесе акт за издавање на хартии од вредност со зголемување на основната главнина;

- Рокот од 5 години во кој важи овластувањето дадено со Статутот на Друштвото _____ трае до _____ година;
(назив и седиште на издавачот) (датум)

- Во времето кога е дадено овластувањето за зголемување на основната главнина со одобрен капитал на Друштвото _____,
(назив и седиште на издавачот)

номиналниот износ на одобрениот капитал кој изнесува _____ не ја надминува половината од основната главнина, која изнесува _____;

-Седницата на органот на управување на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на која е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикана и одржана согласно Законот за трговските друштва;

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Седницата на органот на управување на Друштвото _____;
(назив и седиште на издавачот)

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____ е одржана на ден _____ година.
(назив и седиште на издавачот)

- Согласно на актот за издавање на хартиите од вредност е дадена со потребното мнозинство на неизвршни _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

директори на одборот на директори, односно со мнозинството од членовите на надзорниот одбор, што е согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____.
(назив и седиште на издавачот)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

3670.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 6.11.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****Член 1**

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008, 171/2013, 64/2015, 182/2016 и („Службен весник на РСМ“ бр.40/2019) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) се додава нова точка 12а. која гласи:

„(12а) Податоци за постапката за донесувањето на актот за издавање на хартиите од вредност согласно Образец И-ЗТД1 од Прилог 1 и Образец И-ЗТД2 од Прилог 2 на овој Правилник.“

Член 2

Во Правилникот во член 3 се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот на хартиите од вредност ги доставува до Комисијата за хартии од вредност и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат, освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно став (6) од овој член.“

Во член 3 ставот (7) станува став (8).

Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Член 5

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот од времен карактер за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 183/2019).

Број 01-895/2
6 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Прилог 1-Образец И-ЗТД1

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикано и одржано согласно Законот за трговските друштва;

- Јавниот повик за Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот) е објавен на ден _____ на

_____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот) објавен со Јавниот повик на ден

_____ на _____.
(медиум и интернет страница каде е објавен јавниот повик за Собранието)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

е одржано на ден _____.

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

работеше со потребниот кворум согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, односно на седницата присуствуваа верификувани учесници на собранието кои поседуваат _____,
(% од вкупниот број од акциите со право на глас)

од вкупниот број од акциите со право на глас на Друштвото.

- Записникот од Собранието на акционери на кое е донесен актот за издавање на хартиите од вредност _____ го водеше
(број и датум на Одлуката на издавачот)

нотар _____
(име и презиме на нотарот)

- Актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

е донесен со потребното мнозинство од акциите со право на глас претставени на Собранието _____, што е
(% од акциите со право на глас претставени на Собранието)

согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

- Собранието на акционери на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

го донесе актот за издавање на хартиите од вредност _____
(број и датум на Одлуката на издавачот) на начин и во облик согласно Законот за

трговските друштва и Статутот на друштвото, актот за издавање на хартиите од вредност е внесен во Записникот од Собранието на акционери на Друштвото на начин определен со Законот за трговските друштва.

- За актот за издавање на хартиите од вредност¹ _____
(број и датум на Одлуката на издавачот)

сопствениците на другите родови акции издадени од Друштвото имаат дадено согласност со Одлука број _____
(број и датум на Одлуката од сопствениците од другите родови акции)

(печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)

¹ Овој дел од Изјавата се дава во случај на издавање акции (при зголемување на основната главнина на Друштвото) и доколку друштвото има издадено повеќе родови акции

Прилог 2-Образец И-ЗТД2

„Изјава за постапката за донесување на актот за издавање на хартиите од вредност во случај на зголемување на основната главнина со одобрен капитал“

Јас, _____ на издавачот - _____,
(име и презиме, функцијата што ја врши кај издавачот) (назив, седиште и МБ на издавачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Органот на управување на Друштвото _____ е
(назив и седиште на издавачот)

овластен со Статутот на друштвото да донесе акт за издавање на хартии од вредност со зголемување на основната главнина;

- Рокот од 5 години во кој важи овластувањето дадено со Статутот на Друштвото _____ трае до _____ година;
(назив и седиште на издавачот) (датум)

- Во времето кога е дадено овластувањето за зголемување на основната главнина со одобрен капитал на Друштвото _____,
(назив и седиште на издавачот)

номиналниот износ на одобрениот капитал кој изнесува _____ не ја надминува половината од основната главнина, која изнесува _____;

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____
(назив и седиште на издавачот)

на која е донесен актот за издавање на хартиите од вредност е свикана и одржана согласно Законот за трговските друштва;

- Донесувањето одлука за издавање на хартии од вредност беше уредно ставена точка на дневниот ред на Седницата на органот на управување на Друштвото _____;
(назив и седиште на издавачот)

- Седницата на органот на управување на Друштвото _____ е одржана на ден _____ година.
(назив и седиште на издавачот)

- Согласно на актот за издавање на хартиите од вредност _____ е дадена со потребното мнозинство на неизвршни
(број и датум на Одлуката на издавачот)

директори на одборот на директори, односно со мнозинството од членовите на надзорниот одбор, што е согласно Законот за трговските друштва и Стаутот на Друштвото _____.
(назив и седиште на издавачот)

_____ (печат и потпис на одговорното лице на издавачот
односно квалификуван дигитален сертификат)



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019236